

Програма на патувањето: Грузија 22-26.05.2025

22.05.2025 Четврток Скопје-Битола-Солун-Кутаиси

Растојание на возење: 268 km, Време на возење: 4 h, 25 min;

Состанок на групата на Спортска Сала Битола во 13.30 часот. Поаѓање за аеродром Солун со попатни паузи. Пристигнување на аеродром во Солун околу 18,00 часот. Лет за Кутаиси во 21,30 часот по грчко време. Пристигнување на аеродромот во Кутаиси во 00:55 часот локално време. Организиран трансфер до Кутаиси и ноќевање во хотел Best Western 4* во Кутаиси... **Ноќевање1.**

23.05.2025 Петок Кутаиси – Сагурамо- Мтсхета-Тбилиси

Растојание на возење: 205 km, Време на возење: 3 часа, 35 мин;

Појадок. Краток панорамски разглед на градот и запознавање со главните атракции на градот. Главен меѓу нив е релативно „новиот“ (според стандардите на Кутаиси) градина-булевар што води до централниот плоштад на градот. Големиот грузиски поет Акаки Церетели го нарече 150-годишниот булевар „Парламент на Кутаиси“ поради фактот што градската интелигенција ќе се собере таму за да разговара за важни прашања. Оваа традиција опстојува до ден-денес. На плоштадот ќе ја најдете фонтаната Колхида украсена со претстави на триесет златни артефакти пронајдени за време на ископувањата во Вани. Други значајни знаменитости се впечатливиот драмски театар Кутаиси, кој доби статус на национален културен споменик, и театарот за опера и балет во Кутаиси. Вториот е украсен со тринаесет римски фигури извајани од локален скулптор и е доста импресивна структура. На бреговите на реката Риони, ќе ја најдете резиденцијата на имеретискиот крал, Окрос Чардахи („Златна марка“), а над тоа, на врвот на еден рид, милениумската катедрала Баграти, изградена во 1003 година како симбол на обединети Грузија. Попатно посета на една од најпознатите винарии во Сагурамо – Гурамшвили Марани, со можност за вкусување на локални вина и храна (вклучено во цена). Винаријата е позната по традиционалните рецепти на правење вино од автохтони грузиски сорти на грозје кои ги има повеќе од 5000! Заминување за Мцхета – историски град и античка престолнина сместена на 25 километри од Тбилиси. Посета на два главни споменици на христијанската архитектура во Мцхета – катедралата Светицховели и манастирот Жвари. Да не забораваме да го погледнеме малечкиот женски манастир зад Светицховели – следејќи ги редовите со сувенири по улицата Арсукиџе до брегот на реката Арагви. Антиохија е име на најстарата базилика во Мцхета. Оваа шармантна црква е обновена и насликана неодамна. По барање на клиентите при посетата на величествениот храм Светицховели (Животворен, Живоносен столб) во манастирот Самтавро ќе се поклониме на гробот на отец Гаврил или Старец Гаврил Грузиски, кој никогаш не останува осамен. Постојано има народ кој го посетуваат и му се поклонуваат, земаат малку земја од него за благослов и му се молат на предопобниот новомаченик и исповедник на верата Христова. <https://monkgabriel.ge/srb/index.htm> Нашата екскурзија продолжува кон манастирот Жвари кој датира од 6ти век и се наоѓа на листата на УНЕСКО. Пристигнување во Тбилиси вечерта и сместување во хотел Holiday Inn Express 4* Слободна вечер за прошетка и посета на некој од многуте ресторани. **Ноќевање2.**

24.05.2025 Сабота Тбилиси разглед (Св.Тројца- Тврдината Нарикала-Стар Тбилиси-Руставели)

Појадок. По појадокот започнуваме обиколка на Тбилиси и ги посетуваме сите главни атракции на градот. Започнуваме со обиколката на црквата Метехи изградена во 13 век, сместена на издигнатата карпа на брегот на реката Мтквари во старата област. Од паркот Рике, стар Тбилиси, се качуваме со жичарница и возиме до тврдината Нарикала. Тврдината Нарикала датира од 4 век од нашата ера. Сместено е на рид, со поглед на Тбилиси и е главната одбранбена структура на градот низ историјата. Од Нарикала се шетаме до кањонот Легвтахеви (преведен како „Клисура на смоквите“) со мал водопад и река. Од Легвтахеви продолжуваме да пешачиме во старите населби на Тбилиси – лековитите сулфурни бањи, улиците Шардени и Ерекле II, плоштадот Мајдан, модерниот стаклен мост на мирот и авенијата Руставели. Овие области имаат многу кафулиња на отворено, барови, уметнички галерии, продавници за ракотворби и сувенири. Слободно попладне. Вечера во традиционален грузиски ресторан Shadow of Metekhi со фолклорни претстави (вклучено во цената). **Ноќевање3** – Тбилиси.

25.05.2025 Недела Ден 4: Тбилиси-Ананури-Гудаури-Кавказ-Гергети

Растојание на возење: 320 km, Време на возење: 6 h, 4 min;

Појадок. Доколку дозволуваат временските прилики факултативно (**70 €**) заминување на Кавказ и застанување кај акумулацијата Жинвали, за да го посетиме архитектонскиот комплекс Ананури. Комплексот некогаш служел како седиште на локалните феудалци – Арагви Еристави (војводи од Арагви), а се состои од цркви, утврдувања и станбени згради. Од Ананури го продолжуваме патот кон север и пристигнуваме во ски-центарот Гудаури, сместен на надморска височина од 2196 метри. Продолжете со возењето кон планинскиот Кеви и пристигнуваме до градот Казбеги, административниот центар на покраината. По пат ќе направиме неколку застанувања на преминот Крос (2395 m) за да ги вкусиме минералните води и да ги набљудуваме водопадите и снежните врвови на планините Кавказ. Од градот Казбеги возиме до планината Гергети со ципови 4×4 за да ја посетиме црквата Света Троица Гергети која се наоѓа на врвот на планината. Изградена во 14 век, црквата се наоѓа на надморска височина од 2120 метри, во исто време сместена под глечерот Казбеги (5047 м) и гледа кон градот Казбеги. По екскурзијата во Гергети ручек во локално семејство со традиционална кујна -Хинкали (вклучено во цена) По разгледувањето на Кеви, се враќаме назад во Тбилиси. Слободна вечер за одмор и прошетка. **Ноќевање 4** Тбилиси.

26.05.2025 Понеделник Тбилиси-Гори-Музејот на Сталин-Гелати -Кутаиси

Растојание на возење: 268 km, Време на возење: 4 h, 30 min;

Појадок и одјавување од хотелот. Продолжете со истражување на регионот Картли. Го посетуваме Гори – градот што се наоѓа во центарот на регионот Картли. Гори бил важно воено упориште во средниот век. Во подножјето на ридот со песочни камења стои средновековната тврдина Цхра-кара „Деветкарата“. Одиме на кратка прошетка и продолжуваме до Музејот на Ј.В.Сталин. Екскурзијата во музејот од советската ера ќе трае околу 1 час. Музејот се состои од 3 локации: главната зграда содржи предмети поврзани со неговиот живот, куќата во која е роден и неговиот личен железнички вагон. Заминување за Кутаиси и посета на Академијата Гелати манастирскиот комплекс од 12 век. Комплексот е вклучен во списокот на светско наследство на УНЕСКО. Долго време манастирот Гелати

беше еден од главните културни и интелектуални центри на Грузија. Комплексот вклучуваше Академија, каде што дипломирале некои од најпознатите грузиски теолози, научници и филозофи. Продолжуваме кон аеродромот во Кутаиси и лет во 19,00 часот. Пристигнување во Солун во 20,45 часот по локално време. Заминување за Македонија. Пристигнување во Битола после полноќ. Организирани трансфери по градови.

Цена: 759 € (47.058 денари)

Во цената Е вклучено:

Организиран автобуски превоз Битола-аеродром Солун-Битола
Авионски превоз Солун-Кутаиси со Wizzair (рачен багаж 40 x 30 x 20 cm)
Превоз со автобус за сите денови;
Превоз со ципови 4x4 на планината Гергети;
1 ноќевање со појадок во хотел 4* во Кутаиси
3 ноќевања со појадок во хотел 3* во Тбилиси/
Посета на винарија со храна и вино во Сагурамо
Свечана вечера во грузиски ресторан со фолклор
Локален професионален водич
Пратител од агенцијата за време на патувањето
Вода (2 x шишиња по лице дневно)
Екскурзии во согласност со програмата
Влезници во согласност со програмата
Сите даноци и туристичка такса

Во цената НЕ Е вклучено:

Патничко осигурување
Трансфери од останати градови во Македонија 15 € (повратно)
Екскурзија Казбег-Гудаури со ручек 70 €
Лични трошоци на патникот
Доплата за поголем багаж (10 kg-40 € / 20 kg-60 €)
Сопствен превоз до аеродром Солун се одбива 30 € од цената
Услуги што не се споменати во оваа програма

Напомени

- * За овој аранжман важат Општите услови за патување на агенциите членки на СКТМ
- * За реализација на аранжманот потребен е минимум од 20 патници
- * Резервација со авансна уплата од 30% од цената на аранжманот и копија од пасош,
- * Комплетна доплата 14 дена пред поаѓање.
- * Цените се во евра, уплата се врши во денарска противвредност по курс 1€ = 62мкд
- * За факултативните излети потребно е минимум 15 особи, пријавувањето во агенција



Туристичка Агенција ТУРИСТ

ул. Крале Марко бр. 16 / Битола

Телефон: +389 47 202 777 / Факс: + 389 47 202 776

Моб: +389 70 202 777

Број за итни случаи: +389 70 307 999

mail: turist@turist.com.mk

web: www.turist.com.mk

Општи напомени за патување:

– Агенцијата го задржува правото на, во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.

– За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.

– Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на програмата за патување во случај на непредвидени објективни причини, како на пр: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и сл.

Важат Општите услови за патување на СКТМ.